

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ПЕТРОЛ, Словенечко енергетско друштво, а.д. Љубљана, со седиште на Дунајска цеста 50, 1000 Љубљана, Словенија, преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје, на седницата одржана на ден 10.02.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ПЕТРОЛ, Словенечко енергетско друштво, а.д. Љубљана, со седиште на Дунајска цеста 50, 1000 Љубљана, Словенија ќе стекне единствена контрола над КРОДУКС ДЕРИВАТИ ДВА д.о.о. за трговија со нафтени деривати и плинови, Загреб со седиште на Савска Опатовина 36, 10000 Загреб, Хрватска, по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на 22.01.2020 година, дополнето на 27.01.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од ПЕТРОЛ, Словенечко енергетско друштво, а.д. Љубљана, со седиште на Дунајска цеста 50, 1000 Љубљана, Словенија, со која ПЕТРОЛ, Словенечко енергетско друштво, а.д. Љубљана, ќе стекне единствена контрола над КРОДУКС ДЕРИВАТИ ДВА д.о.о. за трговија со нафтени деривати и плинови, Загреб со седиште на Савска Опатовина 36, 10000 Загреб, Хрватска, по пат на купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

ПЕТРОЛ е енергетско акционерско друштво основано и регистрирано во Република Словенија и претставува матична компанија на групацијата ПЕТРОЛ. ПЕТРОЛ е првенствено активен во: продажба на нафтени производи, продажба на стока, продажба на гас, снабдување со електрична енергија и енергетски и еколошки системи.

Главната деловна активност на друштвото е трговија со нафтени деривати, гас и други енергетски производи. XXX¹ ПЕТРОЛ поседува повеќе компании во Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Австрија, Романија и Чешка преку кои врши дејност продажба на нафта и нафтени деривати, гас, дистрибуција на нафта и гас, трговија со разни стоки во рамките на нејзината мрежа на бензински пумпи, трговија со електрична енергија.

ПЕТРОЛ има една подружница регистрирана во Северна Македонија - Друштво за трговија со електрична енергија ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Свети Кирил и Методиј бр. 20, Скопје, со главната дејност трговија со електрична енергија и поседува лиценца издадена од регулаторната комисија за енергетика и вода услуги на Република Северна Македонија. ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ е активно во трговијата со електрична енергија, но не и со продажба на електрична енергија на крајните корисници. Имено, истото ги обезбедува своите услуги преку размена на електрична енергија на пазарот.

КРОДУКС ДЕРИВАТИ ДВА д.о.о. е хрватско енергетско друштво кое е примарно активно во увоз, складирање, малопродажба и трговија на големо со нафтени производи и гас во Република Хрватска. КРОДУКС ДЕРИВАТИ ДВА д.о.о во моментот има 91 бензински пумпи, поседува еден сопствен капацитет за складирање на нафтени деривати во Задар и два изнајмени капацитети за складирање во Омишај и Загреб. Капацитетот за складирање во Задар не е предмет на Трансакцијата. КРОДУКС ДЕРИВАТИ ДВА д.о.о нема подружници со седиште надвор од Хрватска.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски

¹ Податоците претставуваат деловна тајна